

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 3 и член 20 став 1 алинеја 10, а во врска со член 41 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 и 132/17), член 15 став 1 алинеја 3 и член 39 став 1 алинеја 10 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, согласно Заклучокот на Советот бр.02-650/3 од 07.02.2018 година, одлучувајќи по Известувањето за промена на сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво ЕНЦЕЛС ФМ ДООЕЛ Штип бр.02-4 од 04.01.2018 година, со дополнување бр.02-4 од 11.01.2018 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 5-та седница одржана на 07.02.2018 година донесе:

ОДЛУКА

1. СЕ ДОЗВОЛУВА промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво ЕНЦЕЛС ФМ ДООЕЛ Штип, и тоа:

1.1 за истапување на физичкото лице:

- Иле Митов, со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на ул., [REDACTED]“ бр. [REDACTED] во [REDACTED], и

1.2. за пристапување на правното лице:

- Друштво за продукција, услуги и трговија ЕНЦЕЛС ПЛУС ДООЕЛ Штип, со ЕМБС [REDACTED] и седиште на ул., [REDACTED]“ бр. [REDACTED] во [REDACTED], чиј сопственик е физичкото лице Зоран Илиев, со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на ул., [REDACTED]“ бр. [REDACTED] во [REDACTED].

2. Се задолжува Трговското радиодифузно друштво ЕНЦЕЛС ФМ ДООЕЛ Штип, по извршената промена наведена во точка 1 на оваа Одлука, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да достави актуелна тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

Трговското радиодифузно друштво ЕНЦЕЛС ФМ ДООЕЛ Штип, согласно член 41 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 и 132/17) и Правилникот за формата и содржината на известувањето за промена на сопственичката структура („Службен весник на Република Македонија“ бр.171/14), со Известување за промена на сопственичката структура бр.02-4 од 04.01.2018 година, ја известува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за неговата намера да спроведе промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво ЕНЦЕЛС ФМ ДООЕЛ Штип. По повод доставената Информација за некомплетно Известување за промена на сопственичка структура (бр.02-4 од 05.01.2018 година) од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Трговското радиодифузно друштво ЕНЦЕЛС ФМ ДООЕЛ

Штип на 11.01.2018 година достави допис - Докомплетирање на Известување за промена на сопственичка структура (бр.02-4 од 11.01.2018 година), со што го комплетираше Известувањето за промена на сопственичката структура (бр.02-4 од 04.01.2018 година).

Со оглед дека Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги констатираше дека со спроведувањето на промената во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво ЕНЦЕЛС ФМ ДООЕЛ Штип не се создава недозволена медиумска концентрација во смисла на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно дека оваа промена не е спротивна на забраната од членовите 34, 35 став 2 и 38 од истиот Закон, по поднесеното Известување за промена на сопственичката структура бр.02-4 од 04.01.2018 година, со дополнување од 11.01.2018 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе одлука како во диспозитивот.

Бр.02-4
07.02.2018 година
С к о п ј е

Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги,
Претседател на Совет,
Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р.

Правна поука: Против оваа одлука радиодифузерот, доколку не е задоволен од истата, има право во рок од 30 дена од денот на доставувањето на одлуката да поднесе тужба за поведување на управен спор до надлежниот суд.